

Приемен дел. број: \_\_\_\_\_

Датум на прием: \_\_\_\_\_ / 06 / 2020 година

## П Р И Ј А В А

за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година  
во учебната 2020/2021 година во првиот уписан рок, \_\_\_\_\_ пријавување  
(прво / второ / трето)

1. Назив и место на училиштето: \_\_\_\_\_
2. Име и презиме на ученикот: \_\_\_\_\_
3. Име и презиме на родителот / старателот: \_\_\_\_\_
4. Датум и место на раѓање на ученикот: \_\_\_\_\_
5. Пол на ученикот: **а) машки**      **б) женски**
6. Адреса и место на живеење: \_\_\_\_\_
7. Контакт телефон и e-mail адреса: \_\_\_\_\_
8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот: \_\_\_\_\_
9. Вид на средно образование во кое се запишува: **а) гимназиско б) уметничко в) стручно**
10. Времетраење на образованието: **а) две години б) три години в) четири години**
11. Подрачје / насока: \_\_\_\_\_ или  
струка, образовен профил: \_\_\_\_\_
12. Начин на запишување во оваа учебна година: **а) направо б) повторно**
13. Наставен јазик на кој ќе ја следи наставата: **а) македонски б) албански в) турски г) српски**
14. Странски јазици изучени во основно училиште: \_\_\_\_\_

Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:

бр.	документи	доставени документи (заокружува комисијата за прием на документи)		забелешка (потполнува комисијата за прием на документи доколку има реална потреба)
1	оригинални Свидетелства од VI (шесто) до IX (деветто) одделение	ДА	НЕ	
2	извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето)	ДА	НЕ	
3	дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија, географија и наставни предмети што се од значење за структурата	ДА	НЕ	

Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со точна и вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок од 48 (четириесет и осум) часа по објавување на ранг листите доколку не бидам запишан во училиштето.

Датум на поднесување на пријавата и документите: \_\_\_\_\_ / 06 / 2020 година

Подносител на пријавата: \_\_\_\_\_  
(име, презиме и своерачен потпис)